



ОКТА АД-Скопје (www.okta-elpe.com), како дел од една од најголемите групации во енергетскиот сектор – Групацјата Хеленик Петролеум и воедно најголем снабдувач на горива во земјата, објавува оглас за следната работна позиција

Аналитичар за финансиска и кредитна контрола – 1 (еден) извршител

РАБОТНИ ЗАДАЧИ И ОДГОВОРНОСТИ:

- Анализа и контрола на финансиските податоци на компанијата;
- Креирање и имплементација на буџетот за оперативни трошоци (Орех);
- Следење и контрола на оперативни трошоци (Орех);
- Креирање и имплементација на буџет за капитални инвестиции (Сарех);
- Следење и контрола на капитални инвестиции (Сарех);
- Кредитен мониторинг на нашите клиенти;
- Учество во креирање и имплементација на Бизнис планот на компанијата;
- Изготвување на сите законски и интерни финансиски извештаи;
- Дефинирање, пресметка на соодветни финансиски показатели за спроведување на финансиска анализа;
- Имплементирање и координирање на сите процедури за затворање на месецот и фискалната година;
- Известување до Комисија за хартии од вредност и комуникација со инвеститори;
- Извршување на други задачи во доменот на стручната квалификација.

ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ:

- Висока стручна спрема – ВСС, Економски факултет пожелно отсек финансиски менаџмент, сметководство и ревизија сл.;
- Познавање МСС и МСФИ (меѓународни стандарди за финансиско известување);
- Најмалку 3 години релевантно работно искуство во областа на финансиите;
- Поседување АССА сертификат ќе се смета за предност;
- Напредно познавање MS Office (Excel, Word, Power Point);
- Одлично познавање деловен англиски јазик;
- Познавање на грчки јазик ќе се смета за предност;
- Претходно работно искуство со SAP информациски систем ќе се смета за предност.

ПОТРЕБНИ ВЕШТИНИ И СПОСОБНОСТИ

- Одлични аналитички способности
- Добри комуникациски и организациски вештини
- Добри презентационски вештини
- Ориентираност кон тимска работа
- Способност за решавање проблеми и за работа со кратки рокови
- Посветеност и ориентираност кон резултати
- Ентузијазам и желба за напредување

НУДИМЕ:

- Работа во позитивна работна средина со можност за напредување
- Конкурентна плата и други бенефиции согласно политиката на компанијата
- Организиран превоз до работа
- Организирана исхрана

Доколку сметате дека ги исполнувате наведените критериуми, Ве молиме да доставите Ваша кратка биографија (CV) на англиски јазик, мотивационо писмо, копија од Уверение за завршено потребно образование и копии од сертификати и од дипломи на следната електронска адреса: Okta_Career@helpe.gr со назнака „За оглас – Аналитичар за финансиска и кредитна контрола”

Сите пристигнати биографии ќе се третираат со максимална доверливост.

Само кандидатите кои ќе достават комплетна документација и кои ги исполнуваат бараните услови наведени во огласот ќе бидат вклучени во процесот на селекција и ќе бидат соодветно известувани за неговиот тек!

****Со испраќањето на Вашата кратка биографија и писмо за мотивација, Согласно сте Вашите лични податоци да бидат обработени за потребите на регрутација и селекција од страна на ОКТА АД Скопје.***

Напомена: Кандидатите можат во секое време да ја повлечат согласноста за обработка на нивната кратка биографија преку испраќање на известување на електронската пошта: Okta_Career@helpe.gr